



ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Тел. ++389 (0) 31 375 035/ факс: ++389 (0) 31 375 035

ул. Св. Јоаким Осоговски бр.175 1330 Крива Паланка

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

КАРТА НА УСЛУГА БР. 29

ВИД – ИМЕ НА УСЛУГАТА	ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗЕН РЕД ЗА НОВИ ЛИНИИ ВО ОПШТИНСКИОТ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА	1. Барање до Општина Крива Паланка, Одделение за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животна средина -готов образец во ОЦУ –кој граѓанинот/клиент го пополнува 2. Копие од лиценцата за вршење на општински превоз на патници 3. Список на возила, регистрирани на име на фирмата согласно регистрацијата од централен регистар 4. Доказ дека превозникот е сопственик или договор за лизинг на едно или повеќе возила за вршење на авто такси превоз на патници (коопија од сообраќајни дозволи, договор, заверени кај нотар) 5. Потврда за исполнување на посебните техничко експлоатациони услови на возилата (издадена од станицата за технички преглед на возилата) 6. Доказ дека има вработено возачи (обрасци М1/М2) не постаро од 90 дена. 7. Уплатница 8. Уверение за вграден и баждарен фискален апарат. 9. Потврда од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување за платени придонеси не постаро од три месеци
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	
ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	Надоместок за направени трошоци за Износ: 150 денари Сметка на буџетски корисник 7380140509-630-16 Приходна шифра: 725939 Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка Банка на примач: НБРМ Цел: одобрение за возен ред.
ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО	Општински центар за услуги (ОЦУ)
МЕСТО НА РЕАЛИЗАЦИЈА	Одделение за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животна средина ,соба бр. 50 од 8,00 – 16,00 часот
РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА	Во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето
НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТОТ - УСЛУГАТА ДО БАРАТЕЛОТ	На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа: - ЛИЧНО ПОДИГАЊЕ ОД ОЦУ ОД СТРАНА НА ПОДНОСИТЕЛОТ - БАРАТЕЛОТ НА УСЛУГАТА - ПО ПТТ ПОШТА
РОК НА ЖАЛБА	8 дена од денот на приемот на решението
ЗАКОНСКИ ОСНОВ	Закон за превоз во патниот сообраќај, Член 19 (Службен весник на Р. Македонија бр. 68/04 и бр. 127/06)
ЗАБЕЛЕШКА	Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината www.krivaplanka.gov.mk
ДОПОЛНУВАЊЕ НА УСЛУГАТА	